

**ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2025,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2025,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 6
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА</b>	7
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	8
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА</b>	9
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	10
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	11
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	12 - 39

**Додатоци**

Додаток 1 - Годишен извештај за работа

Додаток 2 - Годишна сметка

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

**До Акционерите и Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

### **Извештај за ревизијата на финансиските извештаи**

#### **Мислење со резерва**

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, извештајот за добивка или загуба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, освен за можните ефекти опишани во Основа за мислење со резерва - точка 1 и освен за ефектите опишани во Основа за мислење со резерва - точка 2, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

#### **Основа за мислење со резерва**

1. Како што е наведено во белешката 17 кон овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во котирали друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација во износ од 305.810 илјади денари. За овие вложувања, односно акции кои иако котираат на Македонската берза за хартии од вредност, нема активен пазар, односно со нив активно не се тргувало на Берзата во тековната година. Друштвото не извршило последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на датумот на известување согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена, можеби би покажала дека треба да се намали вредноста на овие вложувања. Ние изразивме мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на претходно наведените вложувања расположливи за продажба во финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година.

2. Како што е наведено во белешката 28 кон овие финансиски извештаи, Друштвото има вложување во подружница во износ од 8.509 илјади денари и ова вложување е прикажано по набавна вредност. Подружницата неколку години работи со загуба и акумулираната загуба на подружницата заклучно со 31.12.2025 година изнесува 7.540 илјади денари (6.784 илјади денари на 31.12.2024 година). Друштвото нема направено исправка на вредноста на вложувањето во подружница иако акумулираната загуба претставува индикатор за обезвреднување на ова вложување. Според мислење на ревизијата, вредноста на вложувањата во подружницата се преценети за 7.540 илјади денари, а преценети се и финансискиот резултат за тековната година за 756 илјади денари

и акумулираната добивка за 6.784 илјади денари. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во подружницата во финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

### **Клучни ревизорски прашања**

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето стручно мислење, беа од најголемо значење во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Освен за прашањата што се опишани во делот Основа за мислење со резерва, утврдивме дека не постојат други клучни ревизорски прашања кои треба да ги комуницираме во нашиот извештај.

### **Други информации**

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

### **Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

### **Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи**

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на законите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи на тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025.

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Дрезденска бр. 52 Скопје  
14 април 2026 година

Друштво за ревизија  
**ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА**  
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА  
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	7	25.260	25.023
Останати приходи од работење	8	2.089	108
<b>Вкупно приходи од работење</b>		<b>27.349</b>	<b>25.131</b>
Потрошени материјали и ситен инвентар		-564	-248
Плати и надоместоци за вработените	9	-9.841	-9.129
Амортизација	14,15,16	-10.244	-7.756
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-
Останати расходи од работење	10	-10.710	-7.394
<b>Вкупно расходи од работење</b>		<b>-31.359</b>	<b>-24.527</b>
<b>Добивка од работење</b>		<b>-4.010</b>	<b>604</b>
Финансиски приходи	11	9.222	12.809
Финансиски расходи	11	-211	-1
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>5.001</b>	<b>13.412</b>
Данок на добивка	12	-682	-841
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>4.319</b>	<b>12.571</b>
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>	13	<b>6,09</b>	<b>17,72</b>

Финансиските извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се усвоени од Одборот на директори на Друштвото на 11 февруари 2026 година

Извршен директор - Генерален директор

Стефан Станкоски



Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година**

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Добивка по оданочување</b>		<b>4.319</b>	<b>12.571</b>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки / загуби од вложувања расположливи за продажба		-1.816	-105
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна загуба</b>		<b>-1.816</b>	<b>-105</b>
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>2.503</b>	<b>12.466</b>

**Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен  
дел на овие финансиски извештаи**

**ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	14	76.160	104.043
Нематеријални средства	14	-	-
Средства со право на користење	15	926	
Вложувања во недвижности	16	109.290	64.215
Дадени аванси за материјални средства		200	-
Вложувања во подружници	28	8.509	8.509
Вложувања расположливи за продажба	17	497.560	669.111
<b>Вкупно</b>		<b>692.645</b>	<b>845.878</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	18	238	238
Побарувања од купувачи	19	3.243	1.901
Останати краткорочни побарувања	20	3.509	3.374
Краткорочни финансиски средства	21	142.000	200.600
Парични средства	22	693	4.612
<b>Вкупно</b>		<b>149.683</b>	<b>210.725</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>842.328</b>	<b>1.056.603</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Капитал и резерви</b>			
Акционерски капитал		788.424	788.424
Сопствени акции		-38.981	-38.981
Законски резерви		79.541	79.541
Ревалоризациски резерви		-17.497	-
Објективна вредност и останати резерви		-551.076	-551.076
Акумулирана добивка		572.347	722.082
<b>Вкупно</b>		<b>832.758</b>	<b>999.990</b>
<b>Долгорочни обврски</b>			
Долгорочни обврски за лизинг	23	733	-
<b>Вкупно</b>		<b>733</b>	<b>-</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	24	4.114	1.121
Останати краткорочни обврски	25	4.505	1.489
Краткорочни финансиски обврски	26	218	54.003
<b>Вкупно</b>		<b>8.837</b>	<b>56.613</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>9.570</b>	<b>56.613</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>842.328</b>	<b>1.056.603</b>

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината завршена на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност на капитал	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2025</b>	788.424	-38.981	79.541	0	-551.076	722.082	999.990
<b>Сеопфатна добивка</b>							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	4.319	4.319
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-1.816	-	-	-1.816
<b>Вкупна сеопфатна загуба</b>	-	-	-	-1.816	-	4.319	2.503
<b>Трансакции со сопствениците</b>							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Сведување на вложувања распол. за продажба на објективна вредност	-	-	-	-15.681	-	-154.053	-169.734
Заокружување	-	-	-	-	-	-1	-1
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба 31.12.2025</b>	788.424	-38.981	79.541	-17.497	-551.076	572.347	832.758

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност на капитал	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2024</b>	788.424	-38.981	79.541	105	-551.076	709.511	987.524
<b>Сеопфатна добивка</b>							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	12.571	12.571
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-105	-	-	-105
<b>Вкупна сеопфатна загуба</b>	-	-	-	-105	-	12.571	12.466
<b>Трансакции со сопствениците</b>							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од присоединети подружници	-	-	-	-	-	-	0
Заокружување	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба 31.12.2024</b>	788.424	-38.981	79.541	0	-551.076	722.082	999.990

Во рамките на вкупниот капитал на Друштвото евидентирана е разлика во износ од 551.076 илјади денари како објективна вредност и резерви од усогласување помеѓу проценетата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на Друштвото и вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>А. Парични текови од деловни активности</b>		
Добивка по оданочување	4.319	12.571
Амортизација	10.244	7.756
Добивка / загуба од продажба и расходување на основни средства и недвижности дадени под закуп	-925	-
Добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	-576
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	-1.342	415
Останати краткорочни побарувања	-135	15.178
Обврски спрема добавувачи	2.993	8
Останати краткорочни обврски	3.016	-909
<b>Нето парични текови од деловни активности</b>	<b>18.170</b>	<b>34.443</b>
<b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавки на основни средства и недвижности дадени под закуп	-27.887	-88.941
Набавки на нематеријални средства	-	-
Аванси за набавка на основни средства	-200	-
Прилив од продадени материјални средства	1.608	-
Прилив од вложувања расположливи за продажба	-	8.165
Прилив / одлив од краткорочни финансиски средства	58.600	-19.953
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>32.121</b>	<b>-100.729</b>
<b>В. Парични текови од финансиски активности</b>		
Одлив / прилив од финансиски обврски	-54.003	53.985
Одлив од обврски за лизинг	-207	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-54.210</b>	<b>53.985</b>
<b>НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>-3.919</b>	<b>-12.301</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>4.612</b>	<b>16.913</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>693</b>	<b>4.612</b>

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

## **ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

1.1. Трговското друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ТД МАКОШПЕД АД - Скопје.

Основна дејност на Друштвото според главната приходна шифра е други помошни дејности во транспортот. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје ги извршува следните други дејности:

- купување и продажба на сопствен недвижен имот
- изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп;
- останати деловни помошни услужни дејности.

1.2. Акционерската главнина на Друштвото ја сочинуваат 788.424 обични акции. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено приоритетни акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

На 31.12.2025 година Друштвото има откупено 78.840 сопствени обични акции или 9,9997% од акционерската главнина (78.840 сопствени обични акции и на 31.12.2024 година или 9,9997% од акционерската главнина).

1.3. Акционери со учество над 5% во издадените акции на ТД МАКОШПЕД АД – Скопје на 31.12.2025 година се: Мепком ДОО Скопје 19,03% (19,03% на 31.12.2024 година), Уготур АД Скопје 18,90% (18,90% на 31.12.2024 година) и Игм-трејд ДОО Кавадарци 12,93% (12,93% на 31.12.2024 година).

1.4. На 31.12.2025 година во ТД МАКОШПЕД АД - Скопје беа вработени 14 лица. На 31.12.2024 година бројот на вработените изнесуваше 15 лица.

1.5. Седиштето на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје е на улица Македонија бр. 19, Скопје.

## **ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

## **2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а кои се во примена од од 01 јануари 2025 година. Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ издание 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година. Со дополнување на Правилникот за начинот на водење сметководство објавено во Службен весник на Република Северна Македонија број 274 од 30 декември 2024 година, МСФИ 9 - Финансиски инструменти ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година. Во согласност со насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија, МСС 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење и МСФИ 4 - Договори за осигурување објавени во Службен весник број 159 од 29 декември 2009 година остануваат во примена за финансиски инструменти и договори за осигурување до 31 декември 2027 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

### **2.2. Нови стандарди и измени кои се во примена од 1 јануари 2025 година**

Од 1 јануари 2025 година Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување, издание од 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година. Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од 1 јануари 2025 година. Позначајни промени во однос на претходно применуваните МСС и МСФИ има во објавените стандарди за приходи и за лизинг.

#### **МСФИ 15 - Приходи**

Во текот на периодот, Друштвото ја разгледа примената на МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти. Иако важечката верзија на стандардот содржи поинаква формулација во однос на претходно применуваната верзија, примената на МСФИ 15 немаше влијание врз признавањето, мерењето и обелоденувањето на приходите на Друштвото во тековниот период.

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### МСФИ 16 - Лизинг

Во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Лизинг резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем кои што се опишани во белешката 3.8. кон овие овие финансиски извештаи - Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг.

Примената на МСФИ 16 - Лизинг имаше нематеријално влијание врз финансиската состојба на Друштвото преку признавање на средства со право на користење и обврски за лизинг, а влијанието врз финансискиот резултат за годината беше незначително.

#### Останати нови и ревидирани МСФИ

Примената на останатите нови и ревидирани стандарди кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаше влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Друштвото во тековниот финансиски период.

#### 2.3. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавувал Државниот завод за статистика.

#### 2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

#### 2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

**3.1. Политика на евидентирање на приходите - Приходи од договори со купувачи**

Приходите од договори со купувачи претставуваат надворешни приходи остварени од обезбедување на стоки или услуги кои се резултат на основната дејност на Друштвото, за соодветен надомест.

**Приходи од продажба на стоки**

Приходите од продажба на стоки се признаваат во согласност со согласност со МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи и се мерат по износот на надоместот на кој Друштвото очекува да има право во замена за пренос на договорените стоки на купувачот, намален за враќања на стоки, трговски попусти и количински рабати, доколку ги има.

Приходот од продажба се признава во извештајот за добивка или загуба кога контролата над производите и стоките е пренесена на купувачот, што вообичаено се случува во моментот на испорака, односно кога:

- купувачот ја има способноста да ги насочува користењето и да ги добива суштинските користи од стоките,
- Друштвото повеќе нема ефективна контрола врз продадените стоки,
- износот на приходот може веродостојно да се измери,
- е веројатно дека економските користи од трансакцијата ќе се слеат во Друштвото, и
- постои соодветен доказ за трансакцијата.

**Приходи од обезбедување на услуги**

Приходите од обезбедени услуги се признаваат согласно МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи, во текот на времето, доколку Друштвото ги исполнува своите договорни обврски континуирано, или во определен момент, доколку контролата врз услугата се пренесува еднократно, во зависност од природата на договорот со купувачот.

Кога приходите од услуги се признаваат во текот на времето, тие се признаваат пропорционално со степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба, под услов:

- износот на приходот да може веродостојно да се измери,
- да е веројатно дека економските користи ќе се слеат во Друштвото,
- трошоците поврзани со трансакцијата и трошоците за нејзино довршување да можат веродостојно да се измерат, и
- да постои соодветен доказ за трансакцијата.

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### 3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи за камати. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### 3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата или се подобруваат условите за работа се книжат како зголемување на нивната вредност.

#### 3.5. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Него ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваниите недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

#### 3.6. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се како што следи:

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Недвижности	2,5 - 10%
Постројки и опрема	5 - 10%
Транспортни средства	10 - 25%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

#### 3.7. Вложувања во недвижности

Недвижностите сопственост на Друштвото кои што се чуваат за изнајмување со цел за остварување на приходи од нивното изнајмување се признаваат како вложувања во недвижности.

Вложувањата во недвижности се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност на набавените недвижности зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија вложувањата во недвижности се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата се евидентираше како ревалоризациона резерва. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува во еднакви годишни износи во текот на проценетиот век на користење на средствата со годишна стапка на амортизација од 2,5%.

Моделот на објективна вредност не е применет поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Споредливи пазарни трансакции за вложувањата во недвижности се ретки во Република Северна Македонија.

#### 3.8. Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува барањата на МСФИ 16 - Лизинг за договорите за наем. Во согласност со стандардот, Друштвото признава средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договорите за наем кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 16.

Средствата по основ на право на користење и обврските за лизинг се прикажуваат како посебни ставки во извештајот за финансиска состојба.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг согласно МСС 17, се признава обврска за лизинг на датумот на прва примена според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка на позајмување на корисникот на лизинг на датумот на прва примена.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг согласно МСС 17 и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со договорните каматни стапки утврдени од лизинг-компаниите, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Средствата по овие договори се прикажуваат како средства по основ на право на користење во почетната состојба и на крајот на периодот. Средствата со право на користење се амортизираат по пократкиот период помеѓу корисниот век на средството и периодот на лизинг, користејќи праволиниска метода.

Обврските за лизинг се мерат по амортизирана вредност, користејќи соодветна каматна стапка и се прикажани како краткорочни и долгорочни обврски во билансот на состојба. Долгорочните обврски за лизинг на Друштвото доспеваат за плаќање во следните временски периоди.

Во Извештајот за парични текови отплатата на главнината на обврските за лизинг се прикажува во финансиски активности, а каматата се прикажува конзистентно со сметководствената политика за камати.

Во согласност со стандардот, за краткорочни закупи Друштвото применува одредба за иземање од признавање предвидена со МСФИ 16. Краткорочни закупи се оние договори за закуп со времетраење до 12 месеци од датумот на започнување на закупот и кои не содржат опција за купување, како и договори за закуп на средства со ниска вредност (како таблети, персонални компјутери, ситен канцелариски мебел и телефони). Плаќањата по основ на краткорочни закупи се признаваат како трошок на прволиниска основа во текот на времетраењето на закупот и се евидентираат во рамки на оперативните трошоци во извештајот за добивка или загуба.

**3.9. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства**

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

**3.10. Вложувања во подружници**

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност, намалени за евентуални обезвреднувања на нивната вредност преку сметка за исправка на вредноста.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 3.11. Вложувања расположливи за продажба

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.12. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.13. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

**3.14. Парични средства**

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и депозити во банки со рок на доспевање до три месеци.

**3.15. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

**3.16. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка**

**Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните и уплатените акции.

**Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### **Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка по оданочување. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

#### **Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршена годишна ревалоризација согласно изнесеното во точките 3.5. и 3.7. на овие белешки. Салдото на ревалоризационата резерва е евидентирано во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

#### **Акумулирана добивка**

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

#### **3.17. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

#### **3.18. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

#### **3.19. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

#### 3.20. Користи за вработените

##### Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

##### Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

#### 3.21. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

#### 3.22. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

## 4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 4.1. Пазарен ризик

#### Ризик од промени на девизниот курс

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавки на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

#### Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

### 4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

### 4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

### 4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

## **ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **4.5. Ризик од финансирање**

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

#### **4.6. Даночен ризик**

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

### **5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

### **6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

#### **6.1. Ризик од финансирање**

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити	-	54.003
Парични средства и краткорочни депозити во банки	<u>-693</u>	<u>-4.612</u>
Нето обврски по кредити	-693	49.391
Капитал и резерви	832.758	999.990
<b>% на кредитна задолженост</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>4,94%</u></b>

Показателот на кредитна задолженост на МАКОШПЕД АД Скопје покажува дека на 31.12.2025 година Друштвото не е кредитно задолжено. На 31.12.2024 година Друштвото имаше низок процент на кредитна задолженост.

#### 6.2. Ризик од промена на девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари во мал обем, при што истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	209	896	-	-
УСД	-	-	-	-
	<b><u>209</u></b>	<b><u>896</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

#### Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	20	90	-20	-90
УСД	-	-	-	-
	<b><u>20</u></b>	<b><u>90</u></b>	<b><u>-20</u></b>	<b><u>-90</u></b>

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 6.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	2025	2024
<b>Финансиски средства</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	693	4.612
Побарувања од купувачи	3.243	1.901
Останати побарувања	3.271	3.374
Побарувања за дадени позајмици и камати	-	600
Депозити во банки	-	54.000
Вложувања во подружници	8.509	8.509
Вложувања расположливи за продажба	497.560	669.111
	<b>513.276</b>	<b>742.107</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	-	-
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Депозити во банки	142.000	146.000
	<b>142.000</b>	<b>146.000</b>
	<b>655.276</b>	<b>888.107</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски спрема добавувачи	4.114	1.121
Долгорочни обврски за лизинг	733	-
Краткорочни финансиски обврски	218	-
Останати тековни обврски	3.792	1.489
	<b>8.857</b>	<b>2.610</b>
<b>Каматносни со фиксна камата</b>		
Обврски по кредити	-	54.003
	<b>0</b>	<b>54.003</b>
<b>Каматносни со променлива камата</b>		
Краткорочни финансиски обврски	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.857</b>	<b>56.613</b>

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден проценет поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити и финансиски лизинг	-	-	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото на 31.12.2025 и на 31.12.2024 година:

##### 31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски за лизинг	53	54	111	733	951
Обврски спрема добавувачи	4.114	-	-	-	4.114
Останати краткорочни обврски	3.792	-	-	-	3.792
	<b>7.959</b>	<b>54</b>	<b>111</b>	<b>733</b>	<b>8.857</b>

##### 31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	3	-	54.000	-	54.003
Обврски за камати	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	1.121	-	-	-	1.121
Останати краткорочни обврски	1.489	-	-	-	1.489
	<b>2.613</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>56.613</b>

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото на 31.12.2025 и на 31.12.2024 година:

#### 31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	693	-	-	-	693
Побарувања од купувачи	3.242	-	-	1	3.243
Останати побарувања	3.271	-	-	-	3.271
Депозити во банки	142.000	-	-	-	142.000
Побарувања за дадени позајмици и камати	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници и раположливи за продажба	-	-	-	506.069	506.069
	<b>149.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.070</b>	<b>655.276</b>

#### 31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	4.612	-	-	-	4.612
Побарувања од купувачи	811	150	51	889	1.901
Останати побарувања	3.144	-	-	230	3.374
Депозити во банки	200.000	-	-	-	200.000
Побарувања за дадени позајмици и камати	600	-	-	-	600
Вложувања во подружници и раположливи за продажба	-	-	-	677.620	677.620
	<b>209.167</b>	<b>150</b>	<b>51</b>	<b>678.739</b>	<b>888.107</b>

## 7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Приходи од продажба на услуги	13.369	13.347
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-
Приходи од наемнина	11.891	11.676
<b>Вкупно</b>	<b>25.260</b>	<b>25.023</b>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од наплатени отпишани побарувања	5	61
Добивка од продажба на основни средства	925	-
Приходи од наплатени судски трошоци	431	-
Приходи од минати години	4	1
Останато	724	46
<b>Вкупно</b>	<b><u>2.089</u></b>	<b><u>108</u></b>

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати на вработените	9.444	8.844
Други надоместоци за вработените	397	285
<b>Вкупно</b>	<b><u>9.841</u></b>	<b><u>9.129</u></b>

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошена енергија	2.438	2.860
Транспортни трошоци	25	55
Комунални услуги	369	366
Трошоци за хортикултурно уредување	954	
Услуги за одржување и заштита	1.135	984
Трошоци за наемнини	-	266
Банкарски услуги и трошоци на платен промет	164	144
Даноци, придонеси, членарини и други давачки	307	303
Телефонски и поштенски услуги	118	111
Премии за осигурување	120	101
Репрезентација и спонзорства	1.585	50
Отпис и исправка на вредност на побарувања од купувачи	230	51
Надоместоци на членови на Одборот на директори	240	237
Адвокатски, нотарски и судски трошоци	2.165	1.254
Останато	860	612
<b>Вкупно</b>	<b><u>10.710</u></b>	<b><u>7.394</u></b>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2025	2024
Приходи од камати	5.133	7.127
Позитивни курсни разлики	-	-
Приходи од дивиденди	4.089	5.106
Останати финансиски приходи	-	576
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b>9.222</b>	<b>12.809</b>
Расходи за камати	-148	-1
Негативни курсни разлики	-4	-
Останати финансиски расходи	-59	-
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b>-211</b>	<b>-1</b>
<b>Нето финансиски приходи / расходи</b>	<b>9.011</b>	<b>12.808</b>

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	25	2024
Добивка пред оданочување	5.001	13.412
Даночно непризнаени расходи	1.815	102
<b>Даночна основа</b>	<b>6.816</b>	<b>13.514</b>
Намалување на даночната основа	-	-5.106
<b>Даночна основа по намалување</b>	<b>6.816</b>	<b>8.408</b>
Данок на добивка по стапка од 10%	682	841
Намалување на пресметаниот данок	-	-
<b>Данок на добивка по намалување</b>	<b>682</b>	<b>841</b>
Ефективна даночна стапка	13,63%	6,27%

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	25	2024
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	4.319	12.571
Пондериран просечен број на акции во оптек	709.584	709.584
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	<b>6,09</b>	<b>17,72</b>

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Друштвото нема издадено приоритетни акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

#### 14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2025 година

во илјади денари	Земјините и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
<b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2025</b>	<b>152.340</b>	<b>41.954</b>	-	<b>194.294</b>	<b>1.126</b>
Нови набавки	155	12.703	-	12.858	-
Прекнижување на вложувања во недвижности	-32.448	-	-	-32.448	-
Расходување и продажба	-633	-3.087	-	-3.720	-
<b>Состојба 31.12.2025</b>	<b>119.414</b>	<b>51.570</b>	<b>0</b>	<b>170.984</b>	<b>1.126</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2025</b>	<b>71.630</b>	<b>18.621</b>	-	<b>90.251</b>	<b>1.126</b>
Амортизација	3.002	4.608	-	7.610	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-8	-3.029	-	-3.037	-
<b>Состојба 31.12.2025</b>	<b>74.624</b>	<b>20.200</b>	-	<b>94.824</b>	<b>1.126</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА</b>					
<b>31.12.2025</b>	<b>44.790</b>	<b>31.370</b>	<b>0</b>	<b>76.160</b>	<b>0</b>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2024 година

во илјади денари	Земјште и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
<b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2024</b>	<b>118.026</b>	<b>41.760</b>	-	<b>159.786</b>	<b>1.126</b>
Нови набавки	34.314	200	-	34.514	-
Прекнижување од аванси за основни средства	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-6	-	-6	-
<b>Состојба 31.12.2024</b>	<b>152.340</b>	<b>41.954</b>	<b>0</b>	<b>194.294</b>	<b>1.126</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
<b>Состојба 01.01.2024</b>	<b>68.638</b>	<b>14.755</b>	-	<b>83.393</b>	<b>1.126</b>
Амортизација	2.992	3.872	-	6.864	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-6	-	-6	-
<b>Состојба 31.12.2024</b>	<b>71.630</b>	<b>18.621</b>	-	<b>90.251</b>	<b>1.126</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024</b>	<b>80.710</b>	<b>23.333</b>	<b>0</b>	<b>104.043</b>	<b>0</b>

15. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

2025 година

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема и транспорт. средства	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>			
Вредност на 31.12.2024	-	-	-
Рекласификација од основни средства	-	-	0
<b>Состојба 01.01.2025</b>	-	-	<b>0</b>
Нови набавки	-	-	0
Наеми признаени во периодот	1.158	-	1.158
Прекнижување / усогласување	-	-	0
Расходување и продажба	-	-	0
<b>Состојба 31.12.2025</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	<b>1.158</b>
<b>Исправка на вредност</b>			
Вредност на 31.12.2024	-	-	-
Рекласификација од основни средства	-	-	0
<b>Состојба 01.01.2025</b>	-	-	<b>0</b>
Амортизација	232	-	232
Прекнижување / усогласување	-	-	0
Расходување и продажба	-	-	0
<b>Состојба 31.12.2025</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2025</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>926</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 01.01.2025</b>	-	-	<b>0</b>

**ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2025</b></u>	<u><b>2024</b></u>
<b>Набавна вредност</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	91.170	36.743
Набавки	15.029	54.427
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	32.448	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<u><b>138.647</b></u>	<u><b>91.170</b></u>
<b>Акумулирана амортизација</b>		
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>26.955</b>	<b>26.063</b>
Амортизација за тековната година	2.402	892
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<u><b>29.357</b></u>	<u><b>26.955</b></u>
<b>Сегашна вредност на 31 декември</b>	<u><u><b>109.290</b></u></u>	<u><u><b>64.215</b></u></u>

Вложувањата во недвижности се состојат од деловна зграда во центарот на Скопје, објект во Гевгелија и станбена куќа во општина Центар на Скопје кои наменети за издавање под наем од кој се остваруваат приходи од наемнини.

Како обезбедување за одобрена кредитна рамка во корист на НЛБ банка АД Скопје под хипотека е ставена деловната зграда во Скопје во КО Центар 1 со вкупна површина од 2.188 метри квадратни и земјиште под зграда со површина од 370 метри квадратни, со вкупна книговодствена вредност од 8.684 илјади денари.

Во отсуство на споредливи пазарни трансакции за вложувањата во недвижности, најрелевантен достапен податок за нивната пазарна вредност е вредноста содржана во Решенијата за утврдување на данокот на имот. Според податоците содржани во Решенијата за утврдување на данок на имот на Друштвото пазарната вредност на вложувањата во недвижности на 31.12.2025 година изнесува 292.165 илјади денари наспроти нивната сметководствена вредност од 109.290 илјади денари.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент супер котација	-	-
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација	188.680	317.230
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација	305.810	305.811
Вложувања во акции на некотирачки друштва	70	70
Вложувања во удели на некотирачки друштва	<u>3.000</u>	<u>46.000</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>497.560</u></b>	<b><u>669.111</u></b>

**18. ЗАЛИХИ**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Суровини и материјали	-	-
Резервни делови и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	<u>238</u>	<u>238</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>238</u></b>	<b><u>238</u></b>

**19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата	3.243	1.901
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Побарувања за дадени аванси	-	-
Сомнителни и спорни купувачи во земјата	20.118	21.591
Останати побарувања	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно побарувања од купувачи - бруто</b>	<b><u>23.361</u></b>	<b><u>23.492</u></b>
Исправка на вредност	-20.118	-21.591
<b>Вкупно побарувања од купувачи - нето</b>	<b><u>3.243</u></b>	<b><u>1.901</u></b>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Промени во исправката на вредност на купувачи

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Состојба на 1 јануари</b>	<b>21.591</b>	<b>21.603</b>
Исправки во текот на годината	-	50
Наплати во текот на годината	-5	-
Конечен отпис	-1.468	-62
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b><u>20.118</u></b>	<b><u>21.591</u></b>

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	6	6
Побарувања за данок на добивка	3.265	3.138
Останати краткорочни побарувања	-	230
Побарувања за аванси	238	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>3.509</u></b>	<b><u>3.374</u></b>

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>25</u>	<u>2024</u>
Орочени денарски депозити во банки	142.000	200.000
Орочени девизни депозити во банки	-	-
Побарувања за дадена позајмица на подружницата	-	600
Побарувања по камати на дадени позајмици	-	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>142.000</u></b>	<b><u>200.600</u></b>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметки	474	3.706
Благајна	10	10
Девизни сметки	209	896
<b>Вкупно</b>	<b><u>693</u></b>	<b><u>4.612</u></b>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**23. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Долгорочни обврски за лизинг	<u>951</u>	<u>-</u>
	951	0
Тековна доспеаност на долгорочни обвр. за лизинг	-218	-
<b>Вкупно</b>	<b><u>733</u></b>	<b><u>0</u></b>

**24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.114	1.121
Обврски спрема добавувачи во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>4.114</u></b>	<b><u>1.121</u></b>

**25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за данок на додадена вредност	2.549	178
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски за бруто плати	756	783
Обврски за дивиденди	487	487
Останати краткорочни обврски	-	41
Обврски за примени аванси од земјата	<u>713</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно</b>	<b><u>4.505</u></b>	<b><u>1.489</u></b>

## ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 26. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Обврски по краткорочни кредити</b>		
Халк банк АД Скопје	-	54.003
<b>Вкупно</b>	<b>0</b>	<b>54.003</b>
Тековна доспеаност на долгорочни обврски за лизинг	218	-
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	-
<b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>	<b>218</b>	<b>54.003</b>

Краткорочниот кредит е денарски, со фиксна каматна стапка.

#### 27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

#### 28. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ТД МАКОШПЕД АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје со процент на учество од 100%. Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите со поврзаните субјекти и подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>А) Салда и трансакции со поврзаните друштва</b>		
<b>Основачки влог</b>	<b>8.509</b>	<b>8.509</b>
Побарувања од купувачи	-	651
Побарувања за дадени позајмици	-	600
Побарувања за камати	-	-
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>
Обврски спрема добавувачи	-	-
Обврски за аванси	-653	-
Краткорочни финансиски обврски	-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>-653</b>	<b>0</b>
Приходи од продажба	-	-
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
<b>Вкупно приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Набавки на материјали	-	-
Останати оперативни расходи	-	-
Расходи од камати	-	-
<b>Вкупно трансакции од набавки и расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б) Надоместоци на членови на Одборот на директори</b>	<b>240</b>	<b>237</b>
<b>В) Дадени гаранции</b>		
Друштвото нема дадено гаранции на поврзани лица		

**29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Со состојба 31.12.2025 година против ТД МАКОШПЕД АД Скопје покренати се судски постапки со вкупна вредност од 3.369 илјади денари (3.369 илјади денари на 31.12.2024 година). Раководството на Друштвото смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни потенцијални обврски.

Друштвото на 31.12.2025 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 5 милиони денари (5 милиони денари на 31.12.2024 година).

## **ТД МАКОШПЕД АД - Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

#### **30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД**

По датумот на известувачкиот период, а врз основа на Спогодба за присоединување од 30.12.2025 година извршено е присоединување на подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје како друштво што се присоединува кон матичното друштво ТД МАКОШПЕД АД Скопје како друштво што презема. Деловните активности на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје согласно Спогодбата за присоединување се запрени со датум 31.12.2025 година. Правната постапка на присоединувањето на подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје е завршена со Решение на Централниот регистар од 19.03.2026 година.